

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 8 11 Јули 2022 година

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина

11-та седница на Совет

Дневен ред за еднаесетата седница на Советот на општина Василево

1. Одлука за утврдување приоритет на проектот – Изградба на пристапен пат за притап до земјоделско земјиште – КРАК 3 во Н.М Василево.....02
2. Одлука за давње согласност за намената на инвестицијата.....03
3. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2022 година.....04
4. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2022 година.....05
5. Програма за измена на Програмата за изградба на системи за одводнување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2022 година.....06
6. Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година.....07
7. Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Градошорци, општина Василево (плански период 2018-2028).....08
8. Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Ангелци, општина Василево (плански период 2018–2028).....10
9. Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Владиевци, општина Василево (плански период 2018-2028).....11
10. Одлука за одобрување на градежен материјал на Црковен Одбор Св.Никола од с.Градошорци.....13

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проект – Изградба на пристапен пат за пристап до земјоделско земјиште – КРАК 3 во Н.М. Василево

Член 1

Со оваа Одлука Градоначалникот на Општина Василево го утврдува проектот за изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во Н.М. Василево – Крак 3, како приоритет на проект за доставување на барање до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година.

Член 2

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој 2022 година заради нејзина реализација, врз основа на Јавен повик бр. 09/2022 за доставување на барања за користење на средства по мерка 124 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година.

Член 3

Носител на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за утврдување приоритет на проект – Изградба на пристапен пат за пристап до земјоделско земјиште – КРАК 3 во Н.М. Василево

Се објавува Одлуката за утврдување приоритет на проект – Изградба на пристапен пат за пристап до земјоделско земјиште – КРАК 3 во Н.М. Василево, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1146/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Советот на Општина Василево врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 05/02) и член член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“бр. 12/2020), ја донесе следната:

во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства е Општина Василево.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

08-1146/1 Совет на Општина
08.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата

Се објавува Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1147/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Советот на Општина Василево врз основа на член 36 од законот за

локална самоуправа (Службен весник ба РМ бр 05/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево – пречистен текст (Службен гласник на општина Василево бр.12/2020), ја донесе следната:

ОДЛУКА

За давање согласност за намената на инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Василево дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот: **Изградба на пристапен пат за пристап до земјоделско земјиште – КРАК 3 во Н.М Василево, општина Василево** преку Програмата за фифансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година во мерка 124 – инвестиции во инфраструктура заразвој на земјоделство, шумарство и водостопанство и заштита од природните непогоди, подмерка 124.3 – пристап до земјоделско земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш по објавувањето во Службен гласник на општина Василево.

08-1147/1 Совет на Општина
08.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20)

Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуката за
измена на распоредот на средства
на Буџетот на Општина Василево
за 2022 година

Се објавува Одлуката за
измена на распоредот на средства на
Буџетот на Општина Василево за
2022 година, донесена на Седница
на Советот на Општина Василево,
одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1148/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15, 219/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.244/2019, 82/20, 53/21, 77/21 и 150/21) и член 22 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево бр.12/20), Советот на општина Василево на 11-та седница одржана на 07.07.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година на следниот начин

Програма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИНАН	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ					
401130 Основни плати	0	0	-730.000	0	0
402110 Придоноси за ПНО	0	0	-370.000	0	0
424210 Одржување згради	0	0	400.000	0	0
464910 Плаќање по судски решенија	0	0	200.000	0	0
464940 Трансфери при пензионирање	0	0	500.000	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ					
401130 Основни плати	0	0	-180.000	0	0
402110 Придоноси за ПНО	0	0	-40.000	0	0
421110 Електрична енергија	0	0	15.000	0	0
423410 Прехранбени производи и пијалоци	0	0	95.000	0	0
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	30.000	0	0
425990 Други договорни услуги	0	0	40.000	0	0
427110 Привремени вработувања	0	0	40.000	0	0

Бр 08-1148/1
08.07.2022

Совет на Општина Василево
Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

Се објавува Одлуката за проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година

08-1149/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15, 219/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.244/2019, 82/20, 53/21, 77/21 и 150/21) и член 22 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево бр.12/20), Советот на општина Василево на 11-та седница одржана на 07.07.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средства на Буџетот на Општина Василево за 2022 година на следниот начин:

Програма Потставка	САМОФИНАНСИ	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Со зголемувањат приходите на следните потставки				
741114 Проценет вишок на приходен претходни години	0	95.949	0	0
и се распоредуваат на следните расходни потставки		95.949		
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
421110 Електрична енергија	0	31.309	0	0
423760 Превозни услуги во образованието	0	31.309	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ				
423410 Програмбени продукти и пилалони	0	33.331	0	0
	0	95.949	0	0

Бр 08-1149/1
08.07.2022

Совет на Општина Василево
Претседател
Ристо Делмијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Програмата за измена на Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2022 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2022 година, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1150/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020) Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за измена на Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на

отпадни води во општина Василево за 2022 година

Член 1

Во Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2022 година се врши измена и тоа:

- во член 1 став 1 алинеа 1 - Буџет на општина Василево со износ од 1.750.000 денари се заменува со износ од 4.750.000 денари.

- во член 1 став 2 алинеа 1 – Изградба на фекална канализација-крак во с. Василево висина од 1.000.000 денари се заменува со износ од 4.000.000 денари.

- Во членот 1 ставот 2 вкупниот износ се менува од 1.750.000 денари на износ од 4.750.000 денари.

Се друго во Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2022 година останува непроменето.

Член 2

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

08-1150/1 Совет на Општина
08.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на

РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1151/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020) Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

ПРОГРАМА за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година

Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година се врши измена во Уводниот дел и тоа:

- во алинеа 4 Буџет на општина Василево со износ од 1.890.000 денари се заменува со износ од 5.505.334 денари.
- се менува и Вкупно потребни финансиски средства од 5.290.000 денари на 8.905.334 денари.

Измена во Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2022 година има во точка 2. Изградба на улици и тоа:

- Во алинеа 1 Улица во Пиперево 200 м ----- 600.000 денари се заменува со Улица во Пиперево 200 м ----- 1.220.000 денари.
- Во алинеа 3 Улица во Сушево 50 м ----- 150.000 денари се заменува со Улица во Сушево 75 м ----- 543.000 денари.
- Во алинеа 5 Улица во Радичево 200 м ----- 600.000 денари се заменува со Улица во Радичево 200 м ----- 1.426.234 денари.
- Во алинеа 6 Улица во Чанаклија 150 м ----- 450.000 денари се заменува со Улица во Чанаклија 150 м ----- 888.100 денари.
- Алинеа 7 Улица во Доброшинци 150 м ----- 450.000 денари се Брише.
- Алинеа 8 Улица во Владевци 100 м ----- 300.000 денари се Брише.
- Во алинеа 10 Улица во Седларци 80 м ----- 240.000 денари се

заменува со Улица во
Седларци 160 м -----
1.020.000 денари.

- Во алинеа 11 Улица во
Градошорци 100 м -----
300.000 денари се
заменува со Улица во
Градошорци 150 м -----
784.000 денари.

Алинеа 9 станува алинеа 7,
алинеа 10 станува алинеа 8 и алинеа
11 станува алинеа 9.

Дополнување на Програмата
за изградба, реконструкција,
одржување на локални патишта и
улици за 2022 година има во точка
2. Изградба на улици и тоа:

- По алинеа 9 се додава
нова алинеа 10 која гласи:
Улица во с. Едрениково 115 м -----
----704.000 денари и

- По алинеа 10 се додава
нова алинеа 11 која гласи:
Улица во с. Ангелци 22 м -----
120.000 денари

Се друго во Програмата за
изградба, реконструкција,
одржување на локални патишта и
улици за 2022 година останува
непроменето.

Програмата влегува во сила
од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина
Василево.

08-1151/1 Совет на Општина
08.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот
на општина Василево – Пречистен
текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20)
Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Градошорци, општина Василево (плански период 2018-2028)

Се објавува Одлуката за
донесување на Урбанистички план
за село Градошорци, општина
Василево (плански период 2018-
2028), донесена на Седница на
Советот на Општина Василево,
одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1152/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од
Законот за локална самоуправа (
Службен весник на РМ бр.05/02) и
член 22 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина
Василево,, бр. 12/20), Советот на
Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден
07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА за донесување на Урбанистички план за село Градошорци, општина Василево (плански период 2018-2028)

Член 1

Со оваа Одлука се донесува
Урбанистички план за село
Градошорци, општина Василево
(плански период 2018-2028)

Урбанистичкиот план, во
целост ги почитува одредбите на

Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 163/16, 33/17 и 86/18) и Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко – плански документации и архитектонско – урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Службен весник на Република Македонија, број 142/15), и други важечки прописи и нормативи од областа на урбанистичкото планирање.

Член 2

Просторот за кој се донесува Урбанистички план за селото Градошорци, Општина Василево, на подрачјето на КО Градошорци и КО Грдошорци вон г.р. е со површина на планскиот опфат која изнесува 103.49 Ха.

Член 3

Составен дел на оваа одлука е:
-Конечниот Урбанистички план за село Градошорци, Општина Василево (плански период 2018-2028), со технички број 2075/18 од Февруари 2022г. е изработен од ДП ВИЗУРА ДООЕЛ Струмица, со лиценца за изработување на урбанистички планови бр. 0031 со

важност до 11.09.2026 година, и содржи:

Општ дел
Документациона основа
:текстуален и графички дел
Планска документација
:текстуален и графички дел
-Согласност од Министерството за транспорт и врски, архивски бр.21-410/3 од 24.06.2022г.

Член 4

Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Градошорци, Општина Василево (плански период 2018-2028), ја потпишува и заверува Претседателот на Советот на Општина Василево.

Член 5

Со прикачување во електронска форма на Урбанистички план за село Градошорци, Општина Василево (плански период 2018-2028), истиот станува составен дел на електронскиот регистар на донесени урбанистички планови во рамки на информацискиот систем е-урбанизам со бр.на постапка 17206.

Член 6

Оваа одлука ја спроведува Одделение за комунални работи, уредување на градежно земјиште и локален економски развој.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Василево”.

08-1152/1 Совет на Општина
08.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Ангелци, општина Василево (плански период 2018-2028)

Се објавува Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Ангелци, општина Василево (плански период 2018-2028), донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1153/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина

Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА за донесување на Урбанистички план за село Ангелци, општина Василево (плански период 2018-2028)

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план за село Ангелци, општина Василево (плански период 2018-2028)

Урбанистичкиот план, во целост ги почитува одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 163/16, 33/17 и 86/18) и Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко – плански документации и архитектонско – урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Службен весник на Република Македонија, број 142/15), и други важечки прописи и нормативи од областа на урбанистичкото планирање.

Член 2

Просторот за кој се донесува Урбанистички план за селото Ангелци, Општина Василево, на подрачјето на КО Ангелци, е со површина на планскиот опфат која изнесува 40.67Ха.

Член 3

Составен дел на оваа одлука е:
-Конечниот Урбанистички план за село Ангелци, Општина Василево (плански период 2018-2028), со технички број 2073/18 од Јануари 2022г. е изработен од ДП ВИЗУРА ДООЕЛ Струмица, со лиценца за изработување на урбанистички планови бр. 0031 со важност до 11.09.2026 година, и содржи:

Општ дел
Документациона основа
:текстуален и графички дел
Планска документација
:текстуален и графички дел
-Согласност од Министерството за транспорт и врски, архивски бр.21-409/3 од 21.06.2022година.

Член 4

Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Ангелци, Општина Василево (плански период 2018-2028), ја потпишува и заверува Претседателот на Советот на Општина Василево.

Член 5

Со прикачување во електронска форма на Урбанистички план за село Ангелци, Општина Василево (плански период 2018-2028), истиот станува составен дел на електронскиот регистар на донесени урбанистички планови во рамки на

информацискиот систем е-урбанизам со бр.на постапка 17202.

Член 6

Оваа одлука ја спроведува Одделение за комунални работи, уредување на градежно земјиште и локален економски развој.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Василево".

08-1153/1	Совет на Општина
08.07.2022	Василево
година	Претседател
	Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Владиевци, општина Василево (плански период 2018-2028)

Се објавува Одлуката за донесување на Урбанистички план

за село Владиевци, општина Василево (плански период 2018-2028), донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1154/2 Општина Василево
08.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за донесување на Урбанистички план за село Владиевци, општина Василево (плански период 2018-2028)

Член 1

Со оваа Одлука се донесува **Урбанистички план за село Владиевци, општина Василево (плански период 2018-2028)**

Урбанистичкиот план, во целост ги почитува одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Р.М.“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 163/16, 33/17 и 86/18) и Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерален

урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко – плански документации и архитектонско – урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Службен весник на Република Македонија, број 142/15), и други важечки прописи и нормативи од областа на урбанистичкото планирање.

Член 2

Просторот за кој се донесува Урбанистички план за селото Владиевци, Општина Василево, на подрачјето на село Владиевци, е со површина на планскиот опфат која изнесува 38.86Ха.

Член 3

Составен дел на оваа одлука е:
-Конечниот Урбанистички план за село Владиевци, Општина Василево (плански период 2018-2028), со технички број 2062/18 од Април 2022г. е изработен од ДП ВИЗУРА ДООЕЛ Струмица, со лиценца за изработување на урбанистички планови бр. 0031 со важност до 11.09.2026 година, и содржи:

Општ дел
Документациона основа
:текстуален и графички дел
Планска документација
:текстуален и графички дел
-Согласност од Министерството за транспорт и врски, архивски бр.21-1393/5 од 29.06.2022г.

Член 4

Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Владиевци, Општина Василево (плански период 2018-2028), ја потпишува и заверува Претседателот на Советот на Општина Василево.

Член 5

Со прикачување во електронска форма на Урбанистички план за село Владиевци, Општина Василево (плански период 2018-2028), истиот станува составен дел на електронскиот регистар на донесени урбанистички планови во рамки на информацискиот систем е-урбанизам со бр.на постапка 17204.

Член 6

Оваа одлука ја спроведува Одделение за комунални работи, уредување на градежно земјиште и локален економски развој.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Василево".

08-1154/1 Совет на Општина
08.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката по барање за градежен материјал на Црковен Одбор „Св.Никола“ од с.Градошорци

Се објавува Одлука за одобрување на градежен материјал на Црковен Одбор „Св.Никола“ од с.Градошорци, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 07.07.2022 година.

08-1155/2 Општина Василево
08..07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на градежен материјал на Црковен Одбор „Св.Никола“ од с.Градошорци

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува градежен материјал на Црковен Одбор „Св.Никола” од с.Градошорци.

Член 2

На Црковен Одбор „Св.Никола” од с.Градошорци им се одобрува 35 (големи) вреќи цемент и 6 парчиња (4) мрежа за уредување на дворот на црквата.

Член 3

До архивата на општина Василево ќе се достави фактура од правното лице од кое е набавено градежниот материјал.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесување а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

08-1155/1 Совет на Општина
08.07.2022 Василево
година Претседател
 Ристо Делијанов
